

Мисли
ЗДРАВО
СЕМЕЈСТВО е
СРЕЌНО
СЕМЕЈСТВО.

MedUNIQA

ЗДРАВЈЕ и
БЛАГОСОСТОЈБА



МИСЛИ





“без франшиза, без учество во штетен настан до макс. годишен лимит“

Заштита на вашето најголемо богатство

Здравјето е најголемо богатство и затоа е неопходно да го чуваме. Единствено здрави можеме да го постигнеме она што го сакаме и да уживаме во животот. Користејќи ја нашата стручност, иновативност и искуство, подготвивме продукт со кој ви обезбедуваме најдобра можна здравствена заштита, во секој момент достапна професионална помош и нега, како и финансиска стабилност на вашата инвестиција.

MedUNIQA е доброволно здравствено осигурување кое овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствените установи, со максимална ефикасност и комфорт за клиентите.

Кој сè може да се осигура?

- Секој кој сака за, своето семејство или за своите вработени да им обезбеди квалитетна здравствена заштита на едноставен и сигурен начин.
- Осигуреници можат да бидат лицата од 1 до 60 годишна возраст кои воедно се и осигуреници во Фондот за здравствено осигурување на Р.Македонија.
- Единствен осигурителен пакет во Р.Македонија кој нуди амбулантно, болничко и пост-болничко лекување без франшиза, и без учество во штета до макс.годишен лимит.

MedUniqa

3M-30.000 €

4M-30.000 €

5M-30.000 €

Family insurance

Фамилијарни пакети на покритие- Македонија

MedUniqa - Family (Семејно осигурување)	MedUniqa-3M	MedUniqa-4M	MedUniqa-5M
Максимален годишен лимит - Annual max.limit	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Територијално покритие - Coverage zone	Р.Македонија	Р.Македонија	Р.Македонија
Бенефиции во случај на вон болничко лекување (во амбуланта)			
Трошоци за општ лекар - Costs for general practitioner	Макс. 600€/год. за сите трошоци заедно	Макс. 700€/год. за сите трошоци заедно	Макс.800€/год. за сите трошоци заедно
Трошоци за лекар специјалист и препорачани дијагностички прегледи Costs for doctor specialists and diagnostic examinations recommended by him			
Превентивна нега (макс. 65 € еднаш во периодот на осигурување) Preventive care (according the to the specified list, once in the period of insurance)			
Дијагностицирање, вклучувајќи и патологија, X-зраци, ЦТ скен, Diagnosis, including pathology, X-ray, CT scan			
Дентална нега, макс.100 ЕУР (поради незгода) Dental care max.100 EUR (due to accident)			
Дневна хирургија - Daily surgery	Max. 200€	Max. 200€	Max. 200€
Бенефиции во случај на болничко лекување - Benefits in case of Hospital treatment			
Сместување во болница - Hospital accommodation	100% до макс. годишен лимит по семејство	100% до макс. годишен лимит по семејство	100% до макс. годишен лимит по семејство
Трошоци за хирург, лекар, специјалист и анестезиолози Costs for surgeon, medical practitioners, specialists and anesthetists			
Трошоци за материјали и изнајмување операциона сала Costs for material supplies and operation room renting			
Интензивна нега - Intensive care			
Дијагностицирање, вклучувајќи и патологија, X-зраци, ЦТ скен - Diagnosis, including pathology, X-ray, CT scan, MRI			
Лекови и завои препишани од лекар - Medicines (drugs) and bandages prescript by doctor			
Протези и слични медицински помагала- prostheses and similar medical devices			
Други бенефиции			
Бременост и породување - Pregnancy and childbirth	макс. 750€	макс. 750€	макс. 750€
Хемотерапија и радио терапија - Chemotherapy and radioterapy	100% до макс. годишен лимит по семејство	100% до макс. годишен лимит по семејство	100% до макс. годишен лимит по семејство

*Единствен осигурителен пакет на пазарот која овозможува лекување без доплата (франшиза).

* Приемот во осигурување се прави со задолжително пополнување на прашалникот за здравствена состојба

* Можност за максимален годишен агрегат од 10.000 € по семејство.

Придобивки од MedUNIQA осигурувањето

- UNIQA е водечка компанија во областа на здравственото осигурување во својата матична земја Австрија.
- Заштеда на време - без одложување за преглед и медицински третмани и посредување при закажување на прегледи.
- Покривање на сите трошоци за болничко лекување без партиципација (франшиза), како и плаќање за дополнителни третмани и лекови.
- Без учество во штетен настан до макс.годишен лимит.
- Идентификација со MedUNIQA здравствената картичка со што се обезбедува користење на здравствените услуги во MedUNIQA мрежата на здравствени установи без плаќање.

Побарајте ја Вашата ИНФО - MedUNIQA пресметка на нашите продажни места.

UNIQA на лице место

- www.uniqa.mk
Овде можете да го најдете нашиот советник.
- **+389 (0) 2 32 88 800**
Нашата корисничка поддршка.
- info@uniqa.mk
Или едноставно испратете ни E-mail.
- meduniqa@uniqa.mk
Или едноставно испратете ни E-mail.
- www..uniqa.mk
Дознајте како се мисли со срцето за својата среќа.

За повеќе информации прашајте го Вашиот личен советник за осигурување.

